

РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
Натпреварувачка сезона 2025/26
МЛАДИНСКА ЖЕНСКА ЛИГА

БИЛТЕН БР. 10

Натпреварувачката комисија на ден 09.06.2026 год. во просториите на ракометната федерација на Македонија, врз основа на службените записници од одиграните натпревари од 10 коло од младинска женска лига, ги регистрира следниве натпревари:

ЖРК ГЕВГЕЛИЈА ЈУГ – ЃОРЧЕ ПЕТРОВ МРК **09:29** (04:15)
ЖРК ПЕЛИСТЕР 2012 – ЖРК КУМАНОВО **10:0** (0:-1бод)
ЖРК АТЛЕТИК – слободен

1. На **ЖРК ПЕЛИСТЕР 2012** му се изрекува дисциплинска санкција – **укор**, според член 14 од Пропозициите на младински категории во машка и женска конкуренција 2025/2026 година, како и член 8 од ДП на РФМ.
2. На **ЖРК КУМАНОВО** му се изрекува дисциплинска санкција – **опомена**, според член 14 од Пропозициите на младински категории во машка и женска конкуренција 2025/2026 година, како и член 7 од ДП на РФМ.

Натпреварот од коло 10 на младинска женска лига, кој требало да се одигра на 18-19.04.2026 година, по неколку одлагања од страна на домашната екипа, се презакажал за 11.05.2026 година. На тој натпревар, гостинската екипа ЖРК КУМАНОВО допатувала со 10 ракометарки.
Поради тоа ЖРК КУМАНОВО го губи натпреварот со 10:0 и одземање на еден бод.

Табела: Позиционирање согласно постигнати резултати

ПОЗ	ТИМ	ОН	ПОБ	НЕР	ПОР	ГД	ГП	ГР	БОД
1	ЖРК АТЛЕТИК	8	7	0	1	262	167	95	14
2	ЃОРЧЕ ПЕТРОВ МРК	8	7	0	1	230	156	74	14
3	ЖРК ПЕЛИСТЕР 2012	8	4	0	4	193	150	43	8
4	ЖРК ГЕВГЕЛИЈА ЈУГ	8	1	0	7	121	253	-132	2
5	ЖРК КУМАНОВО	8	1	0	7	164	244	-80	1

Изготвил:
Координатор за младинска машка и женска лига
Моника Стефанова

Потврдил:
Натпреварувачка комисија